



## Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers  
of the local governments and public enterprises



### ПРЕГЛЕД

на подзаконски акти донесени во месец ФЕВРУАРИ и нивната примена  
(Обработка на Службен весник од 01.02.2022 г. до 28.02.2022 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Програма за изменување на Програмата за полагање на правосудниот испит („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/20) <b>Закон за правосудниот испит</b>	24/22 од 03.02.2022	04.02.2022	Целата програма	04.02.2022	
2	Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови и начинот на остварување на правата за заштита на децата, како и утврдување на состојбите на приходите, имотот и имотните права на домаќинството и семејството за правата детски додаток, родителски додаток за дете и додаток за образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 109/19, 116/19, 234/20 и 222/21) <b>Закон за заштита на децата</b>	24/22 од 03.02.2022	04.02.2022	Целиот правилник	04.02.2022	
3	Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година <b>Закон за земјоделство и рурален развој</b>	28/22 од 08.02.2022	08.02.2022	Целата уредба	08.02.2022	Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2022 година.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
4	Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2022 година <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година</b>	28/22 од 08.02.2022	08.02.2022	Целата програма	08.02.2022	Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници изнесува 81,6 денари.
5	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските службеници за 2022 година <b>Закон за јавнообвинителска служба</b>	30/22 од 10.02.2022	11.02.2022	Целата одлука	Ќе се применува започнувајќи со исплатата на плата за месец јануари 2022 година.	
6	Програма за заштита на природата за 2022 година <b>Закон за заштита на природата</b>	31/22 од 11.02.2022	12.02.2022	Целата програма	12.02.2022	Со оваа програма се утврдуваат активностите кои ќе се реализираат во 2022 година заради унапредување на заштитата на природата во Република Северна Македонија преку имплементација на целите определени во Националната стратегија за заштита на природата со Акционен план (2017-2027).
7	Правилник за начинот на распределба на предметите во јавните обвинителства преку системот за електронска распределба на предметите <b>Закон за јавно обвинителство</b>	31/22 од 11.02.2022	19.02.2022	Целиот правилник	Ќе започне да се применува три месеци од исполнување на условите согласно член 107 ставовите (1), (2) и (3) од Законот за јавното обвинителство на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/2020 година).	Со овој правилник се уредува начинот за распределба на предметите во јавните обвинителства преку системот за електронска распределба на предметите.
8	Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/21, 299/21 и 03/21) <b>Закон за работни односи</b>	32/22 од 14.02.2022	25.01.2022	Целиот акт	14.02.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
9	Програма за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2022 година <b>Закон за туристичка дејност</b>	33/22 од 15.02.2022	16.02.2022	Целата програма	16.02.2022	
10	Програма за поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година</b>	33/22 од 15.02.2022	16.02.2022	Целата програма	16.02.2022	
11	Програма за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2022 година <b>Закон за здравствена заштита</b>	33/22 од 15.02.2022	16.02.2022	Целата програма	16.02.2022	
12	Програма за едукација на лекари и медицински персонал, за кофинансирање на специјализација, односно супспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени, како и за спроведување на обуки за вршење на преглед на умрени лица за 2022 година <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година</b>	33/22 од 15.02.2022	16.02.2022	Целата програма	16.02.2022	
13	Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Северна Македонија за 2022 година <b>Закон за здравствена заштита</b>	33/22 од 15.02.2022	16.02.2022	Целата програма	16.02.2022	
14	Годишна програма за финансирање на изработка на просторен план на Република Северна Македонија за 2022 година <b>Закон за Владата на Република Македонија</b>	33/22 од 15.02.2022	16.02.2022	Целата програма	16.02.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
15	Годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови за 2022 година <b>Закон за урбанистичко планирање</b>	33/22 од 15.02.2022	16.02.2022	Целата програма	16.02.2022	
16	Програма за управување со водите за 2022 година <b>Закон за водите</b>	34/22 од 16.02.2022	17.02.2022	Целата програма	17.02.2022	
17	Правилник за начинот на полагање на стручниот испит за управување со отпад, образецот на уверението и сертификатот, како и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит <b>Закон за управување со отпадот</b>	35/22 од 16.02.2022	17.02.2022	Целиот правилник	17.02.2022	Со овој правилник се пропишува начинот на полагање на стручниот испит за управување со отпад, образецот на уверението и сертификатот, како и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит.
18	Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2022 година <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година</b>	36/22 од 17.02.2022	18.02.2022	Целата програма	18.02.2022	
19	Програма за водостопанство за 2022 година <b>Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година</b>	36/22 од 17.02.2022	18.02.2022	Целата програма	18.02.2022	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
20	Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018, 234/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020, 29/2020, 237/2020, 245/2020, 101/2021 и 152/2021) <b>Закон за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија</b>	38/22 од 21.02.2022	21.02.2022	Целата одлука	21.02.2022	
21	Закон за изменување на Законот за платниот промет („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 31/20)	39/22 од 22.02.2022	02.03.2022	Целиот закон	02.03.2022	
22	Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата („Службен весник на Република Македонија“ број 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/19 и 239/19)	41/22 од 24.02.2022	04.03.2022	Целиот закон	04.03.2022	Со одредбите од овој закон се пропишува начинот на утврдување на минималната плата како и одредби за финансиска помош за исплата на минималната плата и контрола во остарувањето и користењето на финансиската помош.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
23	Правилник за изменувасње на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во основното училиште („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 28/20 и 48/21) <b>Закон за основно образование</b>	42/22 од 28.02.2022	08.03.2022	Целиот правилник	Ќе отпочне да се применува од учебната 2022/2023 година.	